

Врз основа на член 22 став 2. и член 23. став 2. од Законот за работни односи, Кроација Осигурување АД – Друштво за осигурување на Живот со седиште на Ул. Св. Кирил и Методиј, бр.20, 1000 Скопје, на ден **22.03.2017** година распишува:

О Г Л А С ЗА СОВЕТНИК ЗА ЖИВОТНО ОСИГУРУВАЊЕ

ТИ СИ ЛИЧНОСТА КОЈА НИ Е ПОТРЕБНА!

- СОНУВАТЕ ЗА **КАРИЕРА** ВО ЕДНА ОД НАЈУСПЕШНИТЕ ОСИГУРИТЕЛНИ КОМПАНИИ;
- ИМАТЕ **ЛИДЕРСКИ** СПОСОБНОСТИ, умеете да ги мотивирате луѓето околу Вас и да ги водите кон целта;
- Не прифаќајте ништо помалку од **НАЈДОБРО** и затоа сакате да градите кариера во **НАЈДОБРАТА ЖИВОТНО ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЈА** во Македонија;
- Сакате да бидете наградени и соодветно компензирани за секоја успешно завршена задача – сакате Вашите примања да се одраз на Вашите успеси и истите да бидат **неограничени!**
- Сонувате за **сопствен бизнис** и да имате моќ сами да го одредувате своето работно време!
- Сакате да бидете дел од успешен тим кој постојано се надградува со обуки и знаење, мотивиран тим од професионалци кои работат во тимска атмосфера, тим кој признава само **УСПЕХ!**
- Се сметате себеси за комуникативни, позитивни, борбени, упорни, истрајни, прилагодливи, несебични....**НАЈДОБРИ!**



Искористете ја можноста сами да ги дефинирате своите цели и достигнувања, сами да влијаете врз своите примања – ние гарантираме одлична заработка, максимална поддршка и континуирана едукација во рамки на Кроација Академија.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: - биографија (CV)

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ УШТЕ ДЕНЕС !

Ве охрабруваме да ни испратите Ваша биографија, најдоцна до **31.03.2017** на адреса: Ул.Св. Кирил и Методиј, бр.20, спрат II, 1000 Скопје, Р. Македонија или на e-mail адреса: z.dimovska@cro.mk

Сите апликации ќе бидат третирани како строго доверливи. Со праќањето на апликацијата за вработување, се согласувате вашите лични податоци да бидат користени за пополнување на слободните работни места во рамките на Кроација Осигурување - Живот АД Скопје, сè додека не нè контактирате за да ја повлечете вашата согласност

Доколку Вашите квалификации одговараат на нашите потреби, ќе Ви се обртиме за да Ве повикаме на разговор.